



Република Северна Македонија

Министерство за надворешни работи

ДРЖАВНИ СИМБОЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Грб на Република Северна Македонија

Грбот на Република Северна Македонија претрпел неколку модификации, уште во 1946 година кога е заменет грбот на Народна Република Македонија, а на 16 ноември 2009 со отстранувањето на црвената петокрака го добива својот денешен лик. Македонскиот државен грб е еден од двата во Европа кои се со пејзажен карактер.

Грбот на Република Северна Македонија претставува поле опкружено со житни класја кои се поврзуваат на врвот, испреплетено со плодови од афион и тутунови лисја, што се поврзани на дното со лента прошарана со народни мотиви. Среди во полето се оцртува планина во чие подножје тече река, а зад планината изгрева сонце.



Знаме на Република Северна Македонија

Знамето на Република Северна Македонија е официјалното знаме на територијата на државата, усвоено во 1995 година. Од центарот на црвената позадина се распространува златно сонце со осум сончеви краци, кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Односот на ширината и должината на знамето е еден наспрема два.



Химна на Република Северна Македонија

„Денес над Македонија“ е национална химна на Северна Македонија, компонирана во 1941 година. Автор на текстот е Владо Малески, а автор на музиката Тодор Скаловски. По завршувањето на Втората светска војна е усвоена како химна на Социјалистичка Република Македонија во рамките на поранешна Југославија, а во 1992 година со закон е прогласена и за химна на независна Република Македонија.

Линк: www.youtube.com/watch?v=2qHr1bKZKy8

Денес над Македонија

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
Македонците се борат,
за своите правдини!
Македонците се борат,
за своите правдини!

Одново сега знамето се вее,
на Крушевската република!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!

Горите Македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
Македонија слободна,
лободно живее!
Македонија слободна,
слободно живее!



Republic of North Macedonia

Ministry of Foreign Affairs

STATE SYMBOLS OF REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

The Coat of Arms of Republic of North Macedonia

The Coat of Arms of Republic of North Macedonia has undergone several revisions – in 1946 when the Coat of Arms of the People's Republic of Macedonia was replaced and on 16th November 2009 with the removal of the red star. Thus, the National Emblem assumed its present look. The Macedonian Coat of Arms is one of the two in Europe that has landscape features. The Coat of Arms of Republic of Macedonia represents a field surrounded with two wheat garlands meeting on the top, enriched with opium poppies and tobacco leaves that on the lower part are tied with a ribbon decorated with traditional Macedonian folk motives. In the middle of the field there is an outline of mountain with a river at its foot, and behind the mountain a sunrise is depicted.



Flag of Republic of North Macedonia

The flag of Republic of North Macedonia is the official flag for the territory of the country adopted in 1995. The flag depicts a red background with a yellow sun in the centre of the background. The sun has eight rays emanating from the sun, tapering to the edges of the flag. The sun rays cross diagonally, horizontally and vertically. The centre of the sun is the point where the diagonals of the flag intersect. The proportion of the width and length of the flag is 1:2



National Anthem of Republic of North Macedonia

Today Over Macedonia („Денес над Македонија“) is the national anthem of North Macedonia and was composed in 1941. The lyrics were written by Vlado Maleski, and it was composed by Todor Skalovski. Following the end of World War 2 this song was adopted as the anthem of Socialist Republic of Macedonia within the frames of former Yugoslavia. In 1992 lawfully was proclaimed as anthem of independent Republic of Macedonia.

Link: www.youtube.com/watch?v=2qHp1bKZKy8

Today over Macedonia is being born

Today over Macedonia is being born
the new sun of liberty.
The Macedonians fight
for their own rights!
The Macedonians fight
for their own rights!

Now once again the flag flies
(that) of the Krushevo Republic Goce
Delchev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski

The Macedonian forests sing
new songs and news!
Macedonia is liberated
It lives in liberty!
Macedonia is liberated
It lives in liberty!